

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 51

Год. LX

Петок, 30 јули 2004

Цена на овој број е 390 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1015. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2004 година - Националниот празник на Република Македонија и 60 години АСНОМ.....	3	1025. Одлука за распишување оглас за именување заменици на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Охрид и Велес.....	14
1016. Одлука за помилување на осудени лица.....	3	1026. Решение за формирање на Комисија за заштитни мерки при зголемен и субвенциониран увоз.....	14
1017. Одлука за висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице.....	4	1027. Упатство за начинот и постапката за работа на Комисијата за заштитни мерки при зголемен и субвенциониран увоз.....	15
1018. Одлука за давање на земјоделско земјиште во сопственост на државата на плодоуживање на одредени категории социјално необезбедени лица и определување видот и висината на помошта.....	11	1028. Решение за овластување на правно лице за вршење на анализа и суперанализа на добиточната храна.....	16
1019. Одлука за замена на недвижен имот и за пренесување на право на користење на недвижен имот.....	12	1029. Решение за одобрување и употреба на учебник по Музичко образование на албански наставен јазик VII одделение.....	16
1020. Одлука за престанување на важење на Одлуката за пренесување на правото на времено користење на патничко моторно возило.....	13	1030. Решение за одобрување и употреба на учебник по Музичко образование на албански наставен јазик VII одделение.....	17
1021. Одлука за пренесување на правото на времено користење на патничко моторно возило.....	13	1031. Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование V одделение.....	17
1022. Одлука за пренесување на правото на времено користење на патничко моторно возило.....	13	1032. Решение за одобрување и употреба на учебник по Хемија за III година на реформираното гимназиско образование.....	17
1023. Одлука за дополнителна квота за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, во прва година на Полициската академија, во учебната 2004/2005 година.....	14	1033. Решение за одобрување и употреба на учебник по Историја за III година на реформираното гимназиско образование.....	17
1024. Одлука за отстапување на користење на недвижен имот на државен орган...	14	1034. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик Opportunities (прв странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование.....	17

	Стр.		Стр.
1035. Решение за одобрување и употреба на учебник по Физика за III година на реформираното гимназиско образование..	18	1051. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик Opportunities (втор странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование.....	21
1036. Решение за одобрување и употреба на учебник по Музичко образование на албански наставен јазик за VIII одделение.....	18	1052. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик (втор европски јазик) Lifelines-intermediate за III година на реформираното гимназиско образование.....	21
1037. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик и литература за III година на реформираното гимназиско образование.....	18	1053. Решение за одобрување и употреба на учебник по Музичко образование на албански наставен јазик VIII одделение.....	21
1038. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик New headway upper intermediate (прв странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование.....	18	1054. Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование VIII одделение.....	21
1039. Решение за одобрување и употреба на учебник по Албански јазик и литература за паралелките на албански наставен јазик за III година на реформираното гимназиско образование.....	18	1055. Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование VII одделение.....	22
1040. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик и литература за III година на реформираното гимназиско образование.....	19	1056. Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование VI одделение.....	22
1041. Решение за одобрување и употреба на учебник по Историја за III година на реформираното гимназиско образование.....	19	1057. Решение за одобрување и употреба на учебник по Социологија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	22
1042. Решение за одобрување и употреба на учебник по Турски јазик и литература за паралелките на турски наставен јазик за III година на реформираното гимназиско образование.....	19	1058. Решение за одобрување и употреба на учебник по Географија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	22
1043. Решение за одобрување и употреба на учебник по Биологија за III година на реформираното гимназиско образование.....	19	1059. Решение за одобрување и употреба на учебник по Алгебра за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	22
1044. Решение за одобрување и употреба на учебник по Физика за III година на реформираното гимназиско образование.....	19	1060. Решение за одобрување и употреба на учебник по Географија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	23
1045. Решение за одобрување и употреба на учебник по Германски јазик Tangram 1 B (втор странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование.....	20	1061. Решение за одобрување и употреба на учебник по Латински јазик за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	23
1046. Решение за одобрување и употреба на учебник по Математика за III година на реформираното гимназиско образование.....	20	1062. Решение за одобрување и употреба на учебник по Социологија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	23
1047. Решение за одобрување и употреба на учебник по Хемија за III година на реформираното гимназиско образование.....	20	1063. Решение за одобрување и употреба на учебник по Вовед во правото за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	23
1048. Решение за одобрување и употреба на учебник по Математика за III година на реформираното гимназиско образование.....	20	1064. Решение за одобрување и употреба на учебник по Линеарна алгебра и аналитичка геометрија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	23
1049. Решение за одобрување и употреба на учебник по Биологија за III година на реформираното гимназиско образование.....	20	1065. Решение за одобрување и употреба на учебник по Етика за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	24
1050. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик Matrix-upper intermediate (прв странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование.....	21	1066. Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовна уметност за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	24
		1067. Решение за одобрување и употреба на учебник по Етика за II година на гимназиско образование (изборни предмети).....	24

	Стр.		Стр.
1068. Решение за одобрување и употреба на учебник по Информатичка технологија за II година на гимназиско образование (изборни предмети).....	24	1076. Правилник за начинот на вршењето на продажба на производите од врата до врата.....	29
1069. Решение за одобрување и употреба на учебник по Информатичка технологија за II година на гимназиско образование (изборни предмети).....	24	1077. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на полагање на стручниот испит за вршење на работите на ракување со енергетските објекти, уреди и постројки и висината и начинот на плаќање на надоместокот за полагање на стручниот испит.....	29
1070. Решение за одобрување и употреба на учебник по Говорење и пишување вештини за II година на гимназиско образование (изборни предмети).....	25	1078. Правилник за начинот на полагање на испит за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања и за изработка на рударски проекти, Програмата за полагање на испитите за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања односно рударски проекти и висината на трошоците за полагање на испитот....	30
1071. Решение за одобрување и употреба на учебник по Говорење и пишување вештини за II година на гимназиско образование (изборни предмети).....	25	1079. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности..	32
1072. Решение за одобрување и употреба на учебник по Албански јазик и литература за паралелките на албански наставен јазик за III година на реформираното гимназиско образование.....	25	1080. Одлука за изменување на Одлуката за каматната стапка, која Народна банка на Република Македонија ја плаќа на задолжителната резерва на банките и штедилниците.....	32
1073. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик и литература за III година на реформираното гимназиско образование.....	25	1081. Одлука за задолжителна резерва на банките во денари (Пречистен текст)	32
1074. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик и македонска литература за паралелките со албански и турски наставен јазик за III година на реформираното гимназиско образование.....	25	1082. Одлука за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија (Пречистен текст).....	33
1075. Правилник за формата и начинот на водење на евиденција за набавка и продажба на стоките и услугите во трговијата на големо и мало.....	26	Објава за просечната месечната плата по работник за месец јули 2004 година....	34
		Огласен дел	1-124

1015.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД 2-РИ АВГУСТ 2004 ГОДИНА - НАЦИОНАЛНИОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 60 ГОДИНИ АСНОМ

I

Потполно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. Јефтимије Геро Цветковски,
2. Авци Султан Рамазан,
3. Живко Димитар Узунов,
4. Тони Александар Бошков,
5. Невзат Рабит Азири.

II

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. Шабан Алил Алимов, во траење од 3 месеци,
2. Зулфи Ремзи Љатиџи, во траење од 6 месеци,
3. Славко Серафим Петковски, во траење од 6 месеци,
4. Југослав Венче Стојковски, во траење од 6 месеци,
5. Раде Ставре Трајчев, во траење од 2 месеци,
6. Федаи Мегди Усеинов, во траење од 3 месеци,
7. Марјан Трајчо Инев, во траење од 6 месеци,
8. Арсем Шефкет Криези, во траење од 6 месеци,
9. Муса Исми Усеиноски, во траење од 6 месеци,

10. Слободан Димитар Андонов, во траење од 6 месеци,
11. Јовче Благоја Стојковски, во траење од 6 месеци,
12. Ленче Пантелија Рунтева, во траење од 1 година и 6 месеци,
13. Драгче Сретен Јаковлески, во траење од 3 месеци,
14. Расим Рамазан Цанкоски, во траење од 6 месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-191
28 јули 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1016.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободи од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осуденото лице:

1. Горан Грујо Трајковски, од Куманово.

II

Му се прости паричната казна на осуденото лице:

1. Александар Славе Огненовски во износ од 15.000,00 денари.

III

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Бранко Симеон Радупов од Пехчево, во траење од 1 година и 6 месеци,
2. Едип Амзо Илјази од Дебар, во траење од 6 месеци,
3. Сами Амзо Илјази од Дебар, во траење од 6 месеци,
4. Јасмина Зоран Гурчиновска од Скопје, во траење од 6 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. Аце Трајко Илиески од Прилеп, во траење од 6 месеци,
2. Милчо Ристо Лазаров од Радовиш, во траење од 5 месеци.

V

Делумно се ослободи од извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Танески Јордан Марјан од с.Пештани, во траење од 4 месеци.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-192
29 јули 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1017.

Врз основа на член 37, став 2 од Законот за метрологијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јули 2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА НАПЛАТУВА-
ЊЕТО НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УСЛУГИТЕ
ШТО ГИ ВРШИ БИРОТО ЗА МЕТРОЛОГИЈА
И ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ**

Член 1

Со оваа одлука се определува висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги вршат Бирото за метрологија (во натамошниот текст: Биро) или овластеното правно лице и тоа за: калибрација на еталони, меѓулабораториска споредба на еталони, оценка на сообразноста на типот на мерилата, испитување на тип на мерила, верификација на мерила, надзор над исполнетоста на условите за овластување на правните лица, обезбедување на ознаките и сертификатите за оценка на сообразноста на типот на мерилата, обезбедување на ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата, регистрација на ознаките и сертификатите за сообразноста на типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло, метролошки надзор над количините и ознаките на пакуваните производи и консалтинг и обука.

Член 2

Подносителите на барањата за извршување на услугите од член 1 на оваа одлука на Бирото или овластеното правно лице, плаќаат надоместок во висина и на начин утврдени со оваа одлука и со тарифа за надоместок за услугите на Бирото за метрологија и овластеното правно лице, која е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Надоместокот за услугите предвидени во член 1 на оваа одлука се пресметува во бодови и/или по работен час во зависност од видот на услугата.

Вредноста на еден бод изнесува 0,3% од последната просечна плата во Република Македонија, според Објавата на Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Вредноста на работниот час изнесува 10% од последната просечна плата во Република Македонија, според Објавата на Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Член 4

Надоместокот за калибрацијата на еталоните, меѓулабораториска споредба на еталони, оценка на сообразноста на типот на мерилата, односно верификација на референтни материјали, испитување на тип на мерила, консалтинг и обука, се наплатува по потрошен работен час на работниците кои ја вршат услугата.

Член 5

Бирото склучува договор за верификација на мерилата кај правни лица што ги исполнуваат определените услови за вршење верификација (користење на нивна еталонска и друга опрема, сертифицирани референтни материјали и соодветен стручен кадар) на мерила во нивните простории.

Времетраењето на важноста на договорот може да биде:

1. Неограничен, односно се додека се исполнети условите утврдени со дадената акредитација за вршење специфични работи за верификација на поедини видови мерила и
2. Ограничен, односно до три години во кој рок субјектот треба да добие акредитација за вршење специфични работи за верификација на поедини видови мерила, а најдоцна до истекот на година и пол во рамките на кој рок треба да воведат систем за квалитет во своето работење.

Член 6

За верификација на мерилата кај правни лица што имаат склучено договор со Бирото за обезбедување одредени услови за вршење верификација на мерила во нивните простории, согласно член 3, став 2 на оваа одлука, за потрошеното време на работниците на Бирото при верификацијата на мерилата, се наплатува надоместок по потрошен работен час на работниците кои ја вршат услугата, при што надоместокот за верификацијата на мерилата се намалува за 30% од висината на надоместокот утврден согласно со член 3, став 2 на оваа одлука.

Член 7

Ако правното лице има добиено акредитација за вршење на верификација на мерилата, согласно член 3, став 1 на оваа одлука, не се наплаќа потрошеното време на работниците на Бирото, а надоместокот за верификација на мерилата, што го врши Бирото, се намалува за 50% од висината на надоместокот утврден согласно со член 3, став 1 на оваа одлука.

Член 8

Ако првата верификација се врши кај производителот на мерилата со кој Бирото има склучен договор за обезбедување на условите за вршење верификација на мерила во неговите простории, согласно член 3, став 2 на оваа одлука, за потрошеното време на своите работници при верификација на мерилата се наплатува надоместок по работен час, а надоместокот за верификација на мерилата се намалува за 30% од висината на надоместокот утврден согласно на член 3, став 2 на оваа одлука.

Член 9

Ако при постапката за верификација на мерилата, работникот на Бирото утврди дека поднесените мерила за верификација и/или еталони и/или референтни материјали и/или мерна опрема не се исправни (некалибрирани, не работат исправно и сл.), Бирото ќе го наплати полниот износ на надоместокот.

Член 10

Ако услугите од член 1 на оваа одлука, работниците на Бирото ги вршат надвор од седиштето на Бирото, патните и дневни трошоци на работниците што ги вршат услугите, паѓаат на товар на подносителот на барањето.

Член 11

Надоместокот за услугите според оваа одлука се уплатува на сметка на Министерството за економија.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за височината и начинот на плаќањето на надоместокот за покривање на трошоците за испитување на типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на референтни материјали и мерила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/96).

Член 13

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2849/1
26 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

**ТАРИФА
ЗА НАДОМЕСТОК ЗА УСЛУЖИТЕ НА БИРОТО ЗА МЕТРОЛОГИЈА
И ОБЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ**

А. Мерила за должина

Наименовање	Бод/парче	Шифра
1. Материјализирани мерила		
1) едноделни мерила од дрво и слачен материјал во облик на стап	5	01110
2) едноделни мерила од метал во облик на стап (линејки, летви и сл.)		
а) до 2 m	10	01121
б) преку 2 m	20	01122
3) мерила со мерна лента без висок:		
а) до 5 m	3	01151
б) преку 5 m до 30 m	5	01152
в) преку 30 m до 50 m	10	01153
г) преку 50 m	15	01154
4) мерила со мерна лента со висок:		
а) до 10 m	5	01161
б) преку 10 m до 30 m	10	01162
в) преку 30 m	15	01163
2. Специјални мерила:		
1) мерила за дебелина на округли дрвена граѓа	15	01230
2) мерила за широчина и наклон на колосек	25	01240

Б. Мерила за површина

1. Планиметри (механички и електронски)	15	02100
---	----	-------

В. Мерила за зафатнина

1. Мерила за зафатнина на цврсти материјали:		
1) мерила за силни материјали	10	03110
2) рамени за дрва	15	03120
2. Мерила за ограничена зафатнина на течности:		
1) лабораториски мерила за течности:		
а) мерни тиквици до 2000 ml	0,5	03211
б) бирети	0,2	03214
в) мелажери	0,2	03215
2) медицински влезни шприцови		
а) стаклени	0,5	03221
б) пластични	0,003	03222
3) уредителски садови (чаши, шишиња, бикали)	0,01	03230
4) мерни садови за ускладување (канти, балони и сл.)		
а) до 50 l	2	03241
б) преку 50 l до 100 l	3	03242
5) буриња и каци		
а) до 100 l	10	03251
б) преку 100 l	20	03252
6) цистерни:		
а) до 20 m ³ зафатнина	140	03261
б) преку 20 m ³ зафатнина	250	03262
7) резервоари:		
а) до 100 m ³ зафатнина	150	03271
б) преку 100 m ³ до 500 m ³ зафатнина	250	03272
в) преку 500 m ³ зафатнина	500	03273
8) млекомери	5	03280
3. Проточни мерила за зафатнина на течности:		
1) Водомери:		
а) до 10 m ³ /h	2	03311
б) преку 10 m ³ /h до 50 m ³ /h	3	03312
в) преку 50 m ³ /h до 100 m ³ /h	10	03313
г) преку 100 m ³ /h до 200 m ³ /h	20	03314
д) преку 200 m ³ /h до 500 m ³ /h	50	03315
е) преку 500 m ³ /h	100	03316

	Бод/парче	Шифра
2) справи за мерење на течни горива и мазива		
а) до 80 l/min	100	03321
б) над 80 l/min	150	03322
3) справи за мерење на мешавини на течни горива и мазива	50	03330
4) справи за мерење течен гас	100	03340
5) броила за справи за мерење на течни горива	50	03350
6) проточни мерила за разни течности:		
а) до 500 l/min	200	03361
б) преку 500 l/min до 1000 l/min	250	03362
в) над 1000 l/min	300	03363
4. Мерила за зафатнина на гасови :		
1) гасомери (плиномери) со течност	5	03410
2) гасомери (плиномери) со мегови		
а) до 16 m ³ /h	10	03421
б) преку 16 m ³ /h	20	03422
3) гасомери со ротациони клипови	20	03430
4) гасомери со турбина	20	03440
5) останати мерила за гасови	100	03450
Г. Мерила за маса		
1. Тегови :		
1) со класа на точност M2		
а) до 200 g	1	05111
б) над 200 g	2	05112
2) со класа на точност M1		
а) до 20 kg	4	05121
б) преку 20 kg до 50 kg	15	05122
в) над 50 kg	30	05123
3) со класа на точност F1 и F2	20	05130
2. Ваги		
1) со неавтоматско функционирање, со класа на точност (I) и (II) :		
а) прецизни ваги	25	05211
б) аналитички ваги	50	05212
2) Ваги со неавтоматско функционирање, со класа на точност (III) и (III) со постојана положба на рамнотежата :		
а) до 20 kg	10	05221
б) над 20 kg до 500 kg	20	05222
в) над 500 kg до 5000 kg	40	05223
г) над 5000 kg до 20000 kg	90	05224
д) над 20000 kg до 50000 kg	140	05225
е) над 50000 kg	280	05226
3) Ваги со неавтоматско функционирање, со класа на точност (III) и (III) со променлива положба на рамнотежата :		
а) до 20 kg	25	05231
б) над 20 kg до 500 kg	30	05232
в) над 500 kg до 5000 kg	40	05233
г) над 5000 kg до 20000 kg	125	05234
д) над 20000 kg до 50000 kg	360	05235
е) над 50000 kg	500	05236
4) Електромеханички ваги со неавтоматско функционирање со класа на точност (III) и (III) со мерни претворувачи :		
а) до 20 kg	35	05241
б) над 20 kg до 500 kg	50	05242
в) над 500 kg до 5000 kg	70	05243
г) над 5000 kg до 20000 kg	170	05244
д) над 20000 kg до 50000 kg	420	05245
е) над 50000 kg	500	05246
5) Ваги со автоматско и полуавтоматско функционирање (освен ваги на транспортна лента), за еден вид на измерен материјал:		
а) до 50 kg	100	05251
б) над 50 kg до 500 kg	150	05252
в) над 500 kg	200	05253

	Бод/парче	Шифра
Напомена за 5): За ваги за мерење на повеќе видови на материјал надоместокот се зголемува онолку пати колку видови на материјал се користат при оцена на сообразноста. За ваги за мерење на повеќе различни маси надоместокот се зголемува онолку пати колку различни маси се испитуваат:		05254
6) контролни ваги што на преглед ги поднесуваат производителите и правни лица што поправаат и преправаат ваги :		
а) до 50 kg	50	05261
б) над 50 kg	100	05262
7) ваги со континуирано мерење со тотализатор (на транспортна лента)	200	05270
8) мерна направа		
а) механичка	80	05280
б) електронска	100	05290
Д. Мерила за притисок (напон)		
1. За општа намена:		
1) Манометри, вакуумметри, со еластичен мерен елемент:		
а) со класа на точност 5; 4; 2,5 и 1,6 (погонски)	5	06111
б) со класа на точност 1; 0,6; и 0,5 (прецизни)	10	06112
2) Мановакуумметри со еластичен мерен елемент:		
а) со класа на точност 5; 4; 2,5 и 1,6 (погонски)	7,5	06121
б) со класа на точност 1; 0,6; и 0,5 (прецизни)	15	06122
2. За посебна намена:		
1) манометри за мерење крвен притисок		
а) механички	5	06211
б) електронски	10	06212
2) манометри за мерење притисок во пневматици	10	06220
Ѓ. Мерила за густина		
1. Ареометри (сахариметри, широметри, лактодензиметри и уринометри)	5	09100
2. Справи за мерење на зафатнинска (хектолитарска) маса на жито :		
1) со сад од 1/4 dm ³ (литри)	30	09210
2) со сад од 1 dm ³ (литри)	40	09220
Е. Мерила за концентрација (содржина)		
1. Алкохолметри	10	10100
2. Етилометри	50	10110
3. Ебулиоскопи	18	10200
4. Бутирометри за млеко, павлака и сирење	5	10300
5. Справи за мерење на влажноста на житото	50	10400
6. Анализатори на гасови за контрола на издувни гасови кај моторни возила	150	10500
Ж. Мерила за температура		
1. Медицински термометри :		
1) медицински (хумани) термометри - живини	2	13110
2) медицински (хумани) термометри - електрични	2	13120
3) ветеринарски термометри	2	13130
4) инкубаторски термометри	2	13140
2. Термометри :		
1) Останати мерила за температура	2	13210

	Бод/парче	Шифра
3. Мерила за време		
1. Вклопни часовници за мерни групи	5	14100
2. Механички и електромеханички секундометри	5	14200
3. Електронски секундометри	15	14300
4. Механички часовници за паркирање на возила	3	14400
5. Електронски часовници за збирно паркирање на возила на паркиларишта и во гаражи	20	14500
6. Вклопен часовник што се користи во телефонскиот и телеграфскиот сообраќај за поставување тарифа	360	14600
7. Давач на тарифни импулси што се користи во телефонскиот и телеграфскиот сообраќај за поставување тарифа	360	14700
Напомена за 7.: За секоја испитана тарифа во телефонскиот и телеграфскиот сообраќај, надоместокот се зголемува за уште 20 %		14800

И. Мерила за електромагнетни големини

1. Мерни трансформатори		
1) Струјни мерни трансформатори за Si 3,6 за основен опсег:		
а) до 500 A	10	15131
б) над 500 A до 2000 A	20	15132
в) над 2000 A до 5000 A	30	15133
Напомена за 3): За секој натамошен опсег или друго јадро, надоместокот се зголемува за уште 100%.		15134
2) струјни мерни трансформатори над Si 3,6 за основен опсег:		
а) струен трансформатор до Si 38	20	15141
б) струен трансформатор до Si 123	100	15142
в) струен трансформатор до Si 245	200	15143
г) струен трансформатор до Si 420	300	15144
Напомена за 4): За секој натамошен опсег или друго јадро, надоместокот се зголемува за уште 100%.		15145
3) напонски мерни трансформатори за основен опсег		
а) трансформатор до Si 38	15	15151
б) трансформатор до Si 123	80	15152
в) трансформатор до Si 245	160	15153
г) трансформатор до Si 420	240	15154
Напомена за: За секој натамошен опсег или друга намотка, надоместокот се зголемува за уште 100 %.		15155
2. Мерила за електрична енергија		
1) Индукциони броила за активна електрична енергија со класа на точност 2,5 и 2 и реактивна електрична енергија, со класа на точност 3:		
а) монофазно броило со еднотарифен бројчаник	3	15221
б) монофазно броило со тарифни или додатни направи	4	15222
в) трифазно броило со два, односно три система за задвижување и со еднотарифен бројчаник	5	15223
г) трафазно броило со два, односно три система за задвижување и со тарифни и додатни направи	7	15224
2) Индукциони броила со активна електрична енергија, со класа на точност 1 и 0,5 :		
а) Трифазно броило со два, односно три система за задвижување и со еднотарифен бројчаник	30	15231
б) трифазно броило со два, односно трисистема за задвижување и со тарифни и додатни направи	35	15232

	Бод/парче	Шифра
3) Статички (електронски) броила за активна електрична енергија, со класа на точност 0,2; S (0,2) и 0,5; S (0,5) и статички броила за реактивна електрична енергија :		
а) монофазно броило со еднотарифен бројчаник	20	15241
б) монофазно броило со тарифни или додатни направи	22	15242
в) трифазно броило со еднотарифен бројчаник	25	15243
г) трифазно броило со тарифни и додатни направи	30	15244
За преглед на статички (електронски) броила што се наменети за мерење на електрична енергија во двете насоки, надоместокот од одредбата под 3 на овој тарифен број се зголемува за уште 30 %.		15245
а за преглед на статички (електронски) броила (панели броила) што се наменети за мерење на активна и реактивна електрична енергија, надоместокот од одредбата под 3 на овој тарифен број се зголемува за уште 100 %.		15246
3. Мерила за електрична отпорност:		
1) Мерила за отпорност на заземјување	10	15320
2) Мерила за отпорност на изолација	10	15330
3) Мерила за отпорност на клучка (петља)	10	15340
К. Мерила со специјална намена		
1. Хроноутахографи	25	99100
2. Таксаметри	20	99200
3. Мерила за контрола на брзината на возилата во движење (Доплерови радар и слично) :		
1) ако прегледот се врши со споредбен метод	70	99301
2) ако прегледот се врши по апсолутен метод	100	99302
4. Мерила за количество на топлина (калориметри)	30	99400
5. Сметачка единица на мерила за топлинска енергија со температурни давачи	15	99500
6. Мерила за мерење на сила на кочење кај моторни возила	200	99600
	Бод/парче	Шифра

II. МЕТРОЛОШКИ НАДЗОР НА КОЛИЧИНИТЕ И ОЗНАКИТЕ НА ПАКУВАНИТЕ ПРОИЗВОДИ

1. Вид на пакуваните производи:

1) тврди		
а) парчосана маса	100	100100
б) истурлива маса	50	100110
ц) исцедена маса	150	110120
д) останати	50	100130
2) течни		
а) без надпритисок	50	100200
б) под притисок (пенливи)	80	100210
ц) лепливи (густи)	100	100220
д) останати	50	100230
3) гасовити		
а) аеросоли	100	100300
б) други гасови	80	100310

III. НАДОМЕСТОК ВО ВРСКА СО ВЕРИФИКАЦИЈАТА НА МЕРИЛАТА

	Бод/парче	Шифра
1. За изнајмување на еталони од Бирото за секој започнат ден, (за теговите се применува 10% од предвидениот износ во оваа Тарифа)	200	80100
2. За изнајмување на мерила и мерна опрема од Бирото, за секој започнат ден	30	80150
3. За издавање на годишен жиг - налепница за овластените правни лица	1	80200
4. За издавање на метални годишни жигови за овластените правни лица	300	80300
5. За упис во регистрот на ознаките и сертификатите за сообразноста на типот на мерилото и ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло (за мерила за технолошки цели и поединечен увоз на физички лица на мерила за сопствени потреби се наплатува 25% од предвидениот надомест во овој тарифен број)	800	80400
6. За издавање на копие од подзаконски акти, документи и други меѓународни документи, по една страна	1	80500
7. За издавање на резултати од испитувањето или сертификати за верификација на мерилото се наплатува повторно износот предвиден за одредениот вид мерило со оваа Тарифа		80600
8. За превоз на работници на Бирото и опрема за вршење верификација на мерила со возило на Бирото, надоместот се наплатува за еден изминат километар 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октана)		80700

IV. НАДОМЕСТОК ШТО СЕ НАПЛАТУВА ПО РАБОТЕН ЧАС

	Шифра
1. Оцена на сообразноста на типот на мерила (до 100 работни часа)	80800
2. Калибрација на еталони или меѓулабораториска споредба	80900
3. Сертификација на референтни материјали	81000
4. Верификација на мерила што не се опфатени со глава I. од Тарифата	81100
5. Времето потрошено на работникот на Бирото кај подносителот на барањето во врска со верификацијата на мерила	81200
6. Калибрирање на мерила и мерна опрема	81300
7. Утврдување на исполнетоста на условите во постапка при овластување на правни лица	81400
8. Консалтинг и обука	81500
9. Сертификација на опрема и уреди што не потпаѓа под другите точки	81600

1018.

Врз основа на член 28, став 2 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98 и 18/99) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.07.2004 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА НА ПЛОДОУЖИВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ СОЦИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИДОТ И ВИСИНАТА НА ПОМОШТА****Член 1**

Со оваа одлука се определуваат категориите на социјално необезбедени лица, условите, критериумите и роковите за давање на земјоделско земјиште во сопственост на државата, на плодоуживање, како и видот и висината на помошта.

Член 2

Во корист на домаќинствата чие лице е:

- корисник на социјална помош кои се способни за работа и социјално необезбедени, согласно Законот за социјална заштита;
- невработени корисници на паричен надомест, согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност;
- на кои им престанало правото на паричен надомест, во рок од една година од престанувањето на правото на паричен надомест;
- невработени и евидентирани како невработени над една година во Заводот за вработување;
- вработени кај работодавец, кои што користат земјоделско земјиште во државна сопственост, за кое не се плаќани плати и придонеси од плата над година;
- социјално необезбедени земјоделци.

Владата на Република Македонија дава на плодоуживање земјоделско земјиште во сопственост на државата, врз основа на одредбите на оваа одлука.

Член 3

За давање на плодоуживање на земјоделско земјиште, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство обезбедува земјоделско земјиште во сопственост на државата од:

- слободното и досега неиздаденото земјоделско земјиште под концесија, долгорочен или краткорочен закуп, по одредбите од Законот за земјоделско земјиште;
- земјоделското земјиште по раскинатите договори со закупците и концесионерите;
- земјоделското земјиште кое државата ќе го добие во сопственост по основ на подарок, размена, купопродажба или по друг законски основ;
- земјоделското земјиште кое по закон, прописи донесени врз основа на закон или поединечни акти на судови или други државни органи, ќе премине во државна сопственост или ќе се врати во владение на државата.

Член 4

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, може да даде земјоделско земјиште на плодоуживање најмногу до 5 хектари.

Член 5

По обезбедување на земјоделското земјиште за давање на плодоуживање според член 3 од оваа одлука, ако се оцени дека е потребна парцелација на одредени површини, заради давање на поединечно користење на деловите од постојната целина и запазување на макси-

мумот од член 4 на оваа одлука, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе го извести Државниот завод за геодетски работи и ќе побара од него да изврши парцелација.

Државниот завод за геодетски работи е должен во најкус можен рок парцелацијата да ја изврши и за тоа да го извести Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Во случаите кога парцелата на земјоделското земјиште во своите природни или катастарски граници е поголема од 5 ха, а по оценка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, нејзината парцелација е сврзана со трошоци, би ја нарушила целината, економското искористување на земјиштето или на друг начин би го отежнала или би го одложила давањето на земјоделско земјиште на плодоуживање, парцелата може да не се раситнува и да се даде на заинтересирани плодоуживатели како целина, под услов тие да ја побараат како здружени плодоуживатели.

Кога плодоуживателите ќе се здружат заради добивање на земјоделско земјиште на плодоуживање под условите од став 1 на овој член, хектарите кои ја сочинуваат парцелата поделени со бројот на здружените плодоуживатели не може да надмине 5 ха. по еден плодоуживател.

Во случаите од став 1 и 2 на овој член ќе се склучи единствен договор за парцелата за сите плодоуживатели во кој ќе се утврди начинот на користење, правото на истапување и можностите трети лица да се вклучат место оние кои истапуваат од договорот.

Член 7

По обезбедување на земјоделското земјиште од член 3 на оваа одлука Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува јавен повик за заинтересираните лица од членот 2 на оваа одлука.

Јавниот повик од став 1 на овој член ќе се објави во два дневни весници и во локалните медиуми.

Јавниот повик ќе биде отворен се до давањето на плодоуживање на последната објавена површина.

Постапката по јавниот повик ја спроведува Комисија од три члена формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во секоја подрачна единица.

Мандатот на комисијата трае 4 години.

Член 8

Барањето по јавниот повик треба да содржи: име и презиме на подносителот, точна адреса, земјоделското земјиште кое го бара со катастарски ознаки на истото, писмени докази дека е во категоријата на лица од член 2 на оваа одлука и други податоци.

Барањето со потребната документација се доставува до Комисијата од член 6 на оваа одлука, која еднаш месечно ќе врши избор според редоследот на пристигнатите барања.

Доколку за една иста парцела пристигнат повеќе барања во исто време, првенство ќе имаат лицата според категоризацијата од член 2 на оваа одлука.

Член 9

Комисијата по утврдување на основаноста на барањето донесува Одлука.

Против Одлуката на Комисијата од став 1 на овој член може да се изјави жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 10

Врз основа на Одлуката на Комисијата се склучува договор.

Договорот задолжително содржи:

- податоци за земјиштето кое се дава на плодоуживање (катастарски ознаки, површина, месност каде се наоѓа, култура и др.);

- времетраење на договорот;
- условите за раскинување на договорот;
- условите за продолжување на договорот, како и други услови утврдени со закон.

Член 11

По еден примерок од договорот, по неговото потпишување, се доставува до Заводот за вработување на Република Македонија, Центарот за социјална работа и подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 12

Во договорот се определува и видот и висината на помошта која државата ја обезбедува за почнување на плодуюживањето.

Член 13

Времетраењето на договорот за давање на земјоделско земјиште на плодуюживање не може да биде покус од 3 години, ниту подолг од 5 години и истиот може да се продолжи.

Член 14

Воведувањето во владение на плодуюживателите ќе се врши со записник од страна на Комисијата составена од претставници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Државниот завод за геодетски работи и од единиците на локалната самоуправа од подрачјето каде што се наоѓа земјоделското земјиште што се дава на плодуюживање.

Член 15

На корисниците на плодуюживањето на земјоделското земјиште им следува еднакратна парична помош во висина од 24.000,00 денари доколку по склучувањето на договорот за давање на земјоделско земјиште на плодуюживање, плодуюживателите се впишат во Регистарот на вршители на земјоделска дејност.

Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат од Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството.

Член 16

Доколку дојде до предвремено раскинување на Договорот плодуюживателот е должен да ја врати паричната помош од член 15 на оваа одлука, како и другите надоместоци кои ги примил во врска со договореното плодуюживање.

Член 17

Покрај помошта од член 15 на оваа одлука, на корисникот на плодуюживањето на земјоделското земјиште чие домаќинство до денот на склучувањето на договорот на користење земјоделско земјиште на плодуюживање прима социјална помош, му се исплатува и еднакратна парична помош во висина до (9) девет просечни месечни исплати на социјална помош, но не повеќе од (2) две просечни нето плати по работник во Република Македонија по престанувањето на правото на социјална помош, а согласно Правилникот за определување на висината на правото на еднакратна парична помош.

На корисникот на плодуюживањето на земјоделското земјиште кој до денот на склучувањето на договорот за користење на земјоделското земјиште на плодуюживање користи право на паричен надоместок по основ на невработеност согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност ќе му се исплати неискористениот дел од паричниот надоместок до (6) шест месечни исплати од висината на паричниот надоместок на невработено лице, но не повеќе од (2) две просечни нето плати по работник во Република Македонија согласно Правилникот за определување на висината на правото на еднакратна парична помош.

Член 18

Во првата година од плодуюживањето на корисниците на плодуюживањето на земјоделското земјиште им се надоместуваат придонесите од плати за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и осигурување во случај на невработеност, на најниската основица за плаќање на овие придонеси сметано од денот на запишувањето во регистарот на вршители на земјоделска дејност од средствата на Програмата за поттикнување, развојот на земјоделството во месечни износи.

Член 19

Спроведувањето на оваа одлука го врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 20

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 21

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за давање земјоделско земјиште, во сопственост на државата, на плодуюживање на одредени категории социјално необезбедени лица ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03) и Одлуката за определување видот и висината на помошта за корисниците на правото на плодуюживање ("Службен весник на Република Македонија" бр.57/03).

Бр.23-2742/1
26 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1019.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јули 2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАМЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ И ЗА ПРЕ- НЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се врши замена на недвижен имот-деловни објекти сопственост на Република Македонија корисник Министерство за одбрана и тоа објект Основно командно место - во изградба врз основа на Решение за локација издадена од Собранието на општина Кочани - Секретаријат за општествени и комунални дејности, бр. У12-392 од 21.10.1985 година, во површина од 825 м² и се пренесува право на користење на земјиште на ул. "Скопска" бб-Кочани, кое што е евидентирано во Имотен лист бр. 2651 за КО Кочани, лоцирано на КП 13073, со вкупна површина од 3.326 м².

Со станови сопственост на ДООЕЛ увоз-извоз ИГ-МА - Кочани, лоцирани во Кочани, запишани во Имотен лист на Државниот завод за геодетски работи - Одделение за прмер и катастар - Кочани, бр. 11001 за КО Кочани и тоа:

1. Стан бр. 4, влез 3, приземје, на ул. "Никола Вапцаров" бр. 12, со површина од 41 м² и 6 м² подрумска просторија, запишан во Имотен лист бр. 11001, КО Кочани;

2. Стан бр. 10, влез 1, кат 3, на ул. "Скопска" бр. 1, со површина од 65 м² и помошна просторија од 7 м², запишан во Имотен лист бр. 11001, КО Кочани;

3. Стан бр. 3, влез 2, кат 3, на ул. "Никола Вапцаров" бр. 6, со површина од 51 м² и 4 м² помошна просторија, запишан во Имотен лист бр. 11001, КО Кочани; и

4. Стан бр. 2, влез 2, кат 4 на ул. "Роза Петрова" бб, со површина од 62 м² и 6 м² подрумска просторија, запишан во Имотен лист бр. 11001, КО Кочани.

Вкупната површина на станите наведени во став 2 на овој член е 242 м².

Член 2

Договорот за замена на правото на сопственост на недвижностите од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за одбрана.

Замената на недвижностите да се изврши врз основа на утврдената вредност на недвижниот имот на Република Македонија од 76.213,60 ЕУР и вредноста на станите опишани во член 1 на оваа одлука, во вредност од 69.586,91 ЕУР.

Разликата во вредноста на недвижностите што се заменуваат во висина од 6.626,69 ЕУР, ДООЕЛ увоз-извоз ИГМА - Кочани, ќе ја надомести на Република Македонија.

Член 3

Правото на користење на станите на кои врз основа на оваа одлука, а по пат на замена, Република Македонија ќе стекне право на сопственост, се дава на Министерството за одбрана за решавање на станбени прашања на воените лица и цивилните лица во служба на Армијата на Република Македонија, во согласност со Законот за служба во Армијата на Република Македонија.

Распределбата на станите од став 1 на овој член ќе ја врши Министерството за одбрана.

Член 4

ДООЕЛ увоз-извоз ИГМА-Кочани да изврши преуедување, односно адаптација на станите во согласност со Предлог-проектот изработен од Министерството за одбрана.

Член 5

Примопредавањето на недвижностите од член 1 на оваа одлука што се заменуваат ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и ДООЕЛ увоз-извоз ИГМА - Кочани.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2907/1
26 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1020.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.07.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Одлуката за пренесување на правото на времено користење на патничко моторно возило ("Службен весник на Република Македонија" бр. 84/03), со која е пренесено право на користење на патничко моторно возило со регистарска ознака SK-757-НО, марка "Lada Niva", тип "1.7..21 213", со број на шасија ХТА212130-T1193566, број на мотор 4123637, година на производс-

тво 1998 година, работна зафатнина на моторот во см³ 1690, сила на моторот во 58KW (KS), број на седишта - 5, од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на општина Свети Николе, престанува да важи.

Член 2

Примопредавањето на возилото ќе се изврши меѓу општина Свети Николе и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, комисијски со записник во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2765/1
26 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1021.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.07.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Правото на користење на патничко моторно возило со регистарска ознака SK-076-KB, марка "Landrover", тип "Defender", број на шасија SALLDVBFB8WA155030, број на мотор 16L68896B, година на производство 1998 година, работна зафатнина на моторот во см³ 1632, сила на моторот во KW (KS) 2495, места за седење 6, форма или намена на каросеријата: теренско цип, број на каросеријата: темно плава 99, имател на возилото: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Скопје, ул. "Ленинова" бр. 2, единствен матичен број 4064615, се пренесува на Управата за хидрометеоролошки работи-Скопје за време од 1 година.

Член 2

Примопредавањето на возилото ќе се изврши меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Управата за хидрометеоролошки работи, комисијски со записник во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2766/1
26 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1022.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.07.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Правото на користење на патничко моторно возило со регистарска ознака SK-757-НО, марка "Lada Niva", тип "1.7..21 213", со број на шасија ХТА212130T11935-

66, број на мотор 4123637, година на производство 1998 година, работна зафатнина на моторот во см³ 1690, сила на моторот во 58KW (KS), број на седишта - 5, од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се пренесува на Управата за хидрометеоролошки работи за време од 1 (една) година.

Член 2

Примопредавањето на возилото ќе се изврши меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Управата за хидрометеоролошки работи, комисијски со записник во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2882/1
26 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1023.

Врз основа на член 102, став 5 од Законот за високо образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/00 и 49/03) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.07.2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА КВОТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ПРВА ГОДИНА НА ПОЛИЦИСКАТА АКАДЕМИЈА, ВО УЧЕБНАТА 2004/2005 ГОДИНА

1. Заради обезбедување соодветна и правична застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, Полициската академија во Скопје, во учебната 2004/2005 година дополнително ќе запише студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 30% од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година на Полициската академија. При тоа, во рамките на овој процент, соодветно да бидат застапени припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2898/1
26 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1024.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03) и член 51-а од Законот за утврдување и наплата на јавните приходи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/01, 61/02, 24/03, 77/03 и 19/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН

1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по решение за присилна наплата бр. 16-45/21 од 06.05.2004 година, донесено од Управата за јавни приходи-Регионална дирекција Битола во вкупен износ од 31.457.544,00 денари, од даночниот должник Градежно трговско друш-

тво "БЕТОН-БИТОЛА" АД Битола, административниот - деловниот простор кат 4 со површина од 458 м² и кат 5-поткровје со површина од 168 м², кој се наоѓа во Битола во локалитетот на станбена заедница број 16 на аголот од улиците "Борис Кидрич" и "Никола Тесла", на КП бр. 10210, КП бр. 7243, КП бр. 7244, КП бр. 7245, КП бр. 7246, КП бр. 7247, КП бр. 7248 и КП бр. 7204 сите во Битола, со утврдена вредност по извршениот попис и процена од 35.100.000,00 денари, кој станал сопственост на Република Македонија, се отстапува на користење на Министерството за финансии - Управа за јавни приходи.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2635/1
12 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1025.

Врз основа на член 17 од Законот за Јавното правобранителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител ("Службен весник на Република Македонија" бр. 57/97 и 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јули 2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОХРИД И ВЕЛЕС

1. Се огласува именување на заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Охрид и заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Велес.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 18 од Законот за јавното правобранителство (државјанин на Република Македонија кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во државен орган; истакнат дипломиран правник со положен правосуден испит кој ужива углед за вршење на јавно-правобранителската функција и работно искуство со потврдени резултати по положениот правосуден испит на правни работи над 3 години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" и во дневниот печат.

Бр. 17-2557/2
26 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1026.

Врз основа на член 35 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/04) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.07.2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ ЗГОЛЕМЕН И СУБВЕНЦИОНИРАН УВОЗ

Член 1

Со ова решение се формира Комисија за заштитни мерки при зголемен и субвенциониран увоз (во натамошниот текст: Комисија).

1. За претседател на Комисијата се именува: Стевчо Јакимовски, министер за економија.
 2. За членови на Комисијата се именуваат:
 - Крум Ефремов, Министерство за економија;
 - Даринка Пановска, Министерство за економија;
 - Златко Ветеровски, Царинска управа на РМ;
 - Владимир Симеонов, Министерство за надворешни работи;
 - Ленка Петковска, Министерство за финансии;
 - Трајан Николовски, Управа за јавни приходи;
 - Татјана Вета, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; и
 - Виолета Крстева, Државен завод за статистика.
- За заменик претседател и заменици на членовите на Комисијата се именуваат:
- Оливера Цветановска, државен секретар во Министерство за економија, заменик на претседателот;
 - Анастасија Јовановска, Министерство за економија, заменик член;
 - Илир Шабани, Министерство за економија, заменик член;
 - Горан Андреев, Царинска управа на РМ, заменик член;
 - Блага Марковска, Министерство за надворешни работи, заменик член;
 - Вера Зенделска, Министерство за финансии, заменик член;
 - Љупчо Јовановски, Управа за јавни приходи, заменик член;
 - Блажо Јаневски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член; и
 - Кетрин Стрезовска, Државен завод за статистика, заменик член.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-2839/1
26 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1027.

Врз основа на член 35 став 4 од Законот за трговија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.07.2004 година, донесе

У П А Т С Т В О ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ ЗГОЛЕМЕН И СУБВЕНЦИОНИРАН УВОЗ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со ова упатство се уредува начинот и постапката на работа на Комисијата за заштитни мерки при зголемен и субвенциониран увоз (во натамошниот текст: Комисија).

Член 2

Комисијата при водењето на постапката покрената по барање на заинтересираните странки ги утврдува сите факти и докази за утврдување на “сериозна штета“ или “опасност од сериозна штета“ за домашната индустрија.

Комисијата за утврдувањето на постоењето на “сериозна штета“ или “опасност од сериозна штета“ за домашната индустрија може да закаже јавна расправа на која ќе ги повика сите заинтересирани страни (извозници, увозници и други) за да ги изнесат своите ставови и да укажат на потребата од преземање на заштитни мерки.

Комисијата доколку во постапката утврди дека постојат факти и докази за “сериозна штета“ или “опасност од сериозна штета“ за домашната индустрија може да и предложи на Владата на Република Македонија за донесување на привремени мерки и да го определи времето на траењето на тие мерки во смисла на членовите од 38 до 43 од Законот за трговија.

Член 3

Покрај заштитните давачки во смисла на член 18 од овој деловник Комисијата при водењето на постапката може согласно член 46 од Законот за трговија да предлага и мерки против субвенциониран увоз на барање на домашните производители на определена стока и по своја иницијатива.

ІІ. СВИКУВАЊЕ НА СЕДНИЦИ НА КОМИСИЈАТА

Член 4

Со Комисијата претседава министерот за економија (во натамошниот текст: претседател на Комисијата), а во негово отсуство заменикот на претседателот на Комисијата.

Седницата на Комисијата ја закажува и со неа раководи претседателот на Комисијата, а во негово отсуство заменикот на претседателот на Комисијата.

Претседателот на Комисијата закажува седница, по потреба, по поднесување на барање за воведување на заштитни мерки на домашната индустрија и по предлог на член на Комисијата.

Член 5

Врз основа на заклучок на Комисијата или по своја иницијатива, претседателот може да покани на седницата да присуствуваат и претставници на одделни претпријатија, образовни институции и други заинтересирани субјекти, ако тоа е од интерес за работата на Комисијата.

ІІІ. ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА

Член 6

Предлогот на дневниот ред за седницата на Комисијата го утврдува претседателот на Комисијата.

Членовите на Комисијата за одржувањето на седницата се известуваат со писмена покана најдоцна во рок од седум дена пред денот на одржувањето на седницата на Комисијата.

По исклучок, поканата за седницата може да биде упатена и во покус рок.

Член 7

Поканата за седниците на Комисијата содржи ден, час и место на одржување на седницата и предлог на дневниот ред за таа седница.

Со поканата за седницата на членовите на Советот им се доставува материјал за прашањата кои се предложени на дневниот ред и записник од претходната седница.

Член 8

Материјалите за седниците на Комисијата се подготвуваат од страна на стручната служба на Министерството за економија.

Со материјалите за седницата на Комисијата може да се предложат и заклучоци.

Член 9

Седницата на Комисијата може да се одржи ако се присутни најмалку пет члена на Комисијата, а заклучоците се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број на членови присутни на седницата.

Член 10

Ако на седниците на Комисијата се расправаат материјали од доверлива природа, таквите материјали посебно се обележуваат.

Доверливите материјали ќе се вратат на членовите на Комисијата на самата седница и за нив ќе се води посебна евиденција.

По завршувањето на седницата, членовите на Комисијата мора да ги вратат материјалите од доверлив карактер.

IV. РАБОТА НА СЕДНИЦИТЕ НА КОМИСИЈАТА**Член 11**

Претседателот на Комисијата има право и должност да:

- ја претставува Комисијата;
- ги свикува и претседава со седниците на Комисијата;
- им дава збор на учесниците во дискусијата;
- ја утврдува иницијативата, мислењата и предлозите дадени од страна на членовите на Комисијата;
- ги потпишува актите кои ги донесува Комисијата; и
- врши други работи кои ќе му бидат доверени.

Член 12

Членот на Комисијата има право и должност да присуствува на седниците на Комисијата и да учествува во неговата работа, да предлага дневен ред, измени и дополнувања на дневниот ред, да учествува во расправата и донесувањето на заклучоци/одлуки по прашањата кои се на дневен ред, да покренува разгледување и на други прашања на седниците на Комисијата, како и да врши други работи кои во рамките на надлежноста на Комисијата ќе му ги довери претседателот на Комисијата.

Член 13

Членот на Комисијата може само поради оправдани причини да изостане од седницата на Комисијата.

Членот на Комисијата е должен за својата спреченост за присуство на седницата да го извести претседателот на Комисијата најдоцна три дена пред одржувањето на седницата.

По исклучок од став 2 на овој член рокот може да биде и покусо од три дена.

Член 14

Комисијата може да работи и полноправно да одлучува доколку на седницата на Комисијата се присутни повеќе од половина од вкупниот број на членовите.

Член 15

На предлог на претседателот, Комисијата го утврдува дневниот ред за седницата.

На предлог на член на Комисијата, дневниот ред може да се прошири доколку присутните членови на Комисијата го усвојат со мнозинство гласови.

Поедини точки од дневниот ред можат да бидат одложени до наредната седница, ако присутните членови на Комисијата сметаат дека нема доволно информации да се дискутира и гласа по нив.

Член 16

Разгледувањето на одделни прашања од утврдениот дневен ред започнува со излагање од страна на предлагачот за поднесеното барање за преземање на заштитни мерки или мерки против субвенциониран увоз.

Претседателот на Комисијата на присутните на седницата им дава збор за дискусија по редослед по кој тие се пријавени.

Член 17

При водењето на постапката Комисијата може да донесе заклучок/одлука за преиспитување на определени состојби - факти или докази во земјата извозничка.

За одделни прашања Комисијата може да формира посебни одбори за утврдување на одделни факти и докази што се од интерес за водењето на постапката за утврдување на потребата од воведување на заштитни мерки и мерки против субвенциониран увоз.

Член 18

За работата на седницата на Комисијата се води записник од страна на лице од стручната служба од Министерството за економија.

Записникот содржи: време, дата и место на одржување на седницата, присутни лица на седницата, дневен ред, изјаснување на членовите на Комисијата по утврдениот дневен ред, учесници во расправата по прашања од дневниот ред, донесените одлуки, решенија и заклучоци.

Записникот се води во посебна за тоа определена книга, а донесените одлуки, решенија и заклучоци се изготвуваат во писмена форма најдоцна три дена по завршувањето на седницата од страна на стручната служба на Министерството за економија.

Записникот што Комисијата ќе го усвои на седницата го потпишува претседателот на Комисијата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 19**

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2848/1
26 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1028.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за сточарство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/97), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА НА
ДОБИТОЧНАТА ХРАНА**

1. Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје се овластува да врши анализа и суперанализа на добиточната храна.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-7108/2
22 јули 2004 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

1029.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК
ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА АЛБАНСКИ
НАСТАВЕН ЈАЗИК VII ОДДЕЛЕНИЕ**

1. Се одобрува употреба на учебник по Музичко образование на албански наставен јазик VII одделение. Автор: Беџет Ајредини.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15, Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5827/1
23 септември 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1030.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК VII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Музичко образование на албански наставен јазик VII одделение.

Автор: Шермин Мемеди.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело“ Скопје, ул. “Димитрие Чуповски“ бр. 15, Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5826/1
23 септември 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1031.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ V ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовно образование за V одделение.

Автори: Данчо Ордев и Александар Цветковски.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело“ Скопје, ул. “Димитрие Чуповски“ бр. 15, Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5831/1
23 септември 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1032.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ХЕМИЈА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Хемија за III година на реформираното гимназиско образование.

Автор: Бујар Х. Дурмиши.

2. Издавач: ДИД “ЛОГОС-А“ Скопје, Аднан Исмаиловски ДООЕЛ ул. “Втора Македонска бригада“ Т.Ц. Треска XXI/1.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5820/1
23 септември 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1033.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЈА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Историја за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: Академик д-р Блаже Ристовски, д-р Стојан Киселиновски, д-р Симо Младеновски.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело“ Скопје, ул. “Димитрие Чуповски“ бр. 15, Скопје.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5841/1
23 септември 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1034.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК OPPORTUNITIES (ПРВ СТРАНСКИ ЈАЗИК) ЗА III ГОДИНА НА РЕФОР- МИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Англиски јазик OPPORTUNITIES (прв странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: Michael Harris, David Mower i Anna Sikorzynska..

2. Издавач: LONGMAN Велика Британија, застапувана од ексклузивниот дистрибутер: Ст. Џорџ ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје, ул. “Партизански одреди“ бр. 3-3/5.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5840/1
23 септември 2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1035.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ФИЗИКА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Физика за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: проф. д-р Лутфи Истрефи, проф. Хафезат Дервиши, проф. Фадил Ајредини, проф. Несет Изаири.

2. Издавач: Издавачка кука “Арберија Десигн“ ул. “Т.Ц. Базар“ лок. 20 - Тетово.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-6382/1
10 октомври 2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1036.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Музичко образование на албански наставен јазик VIII одделение.

Автори: Назим Каба и Ремзи Нуши.

2. Издавач: ДИД “ЛОГОС-А“ Скопје, Аднан Исмаиловски ДООЕЛ ул. “Втора Македонска бригада“ Т.Ц. Треска XXI/1.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-6384/1
10 октомври 2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1037.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски јазик и литература за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: Венко Андоновски, Марјан Марковиќ, Глигор Стојковски.

2. Издавач: Друштво за издавачка дејност “Култура“ АД Скопје, бул. “Св. Климент Охридски“ бр. 68-а, Скопје.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-6383/1
10 октомври 2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1038.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК NEW HEADWAY UPPER INTERMEDIATE (ПРВ СТРАНСКИ ЈАЗИК) ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Англиски јазик New Headway upper intermediate (прв странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: Liz & John Soars

2. Издавач: OXFORD UNIVERSITY PRESS Велика Британија, застапувана од ексклузивниот дистрибутер: Англиски Центар ДООЕЛ Скопје, ул. “Градски ѕид“ бр. 3, локал 12, Скопје

3. Решението да се достави до училиштата и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-6381/1
10 октомври 2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1039.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПАРА- ЛЕЛКИТЕ НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Албански јазик и литература за паралелките на албански наставен јазик за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: д-р Сабри Хамити, д-р Идриз Метани, д-р Ардиан Марасхи.

2. Издавач: Друштво за издавачка дејност "АЛБ-АСС" Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 166.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-5833/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1040.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски јазик и литература за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: Валентина Муцунска-Палевска и Наташа Ацевска.

2. Издавач: Друштво за издавачка и образовна дејност, производство и промет "Македонска искра" ул. „Божидар Аџија“ бр.7, Скопје.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-5824/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1041.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЈА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Историја за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: проф.д-р Марјан Димитријевски, м-р Љубица Гонева и м-р Катерина Сарова.

2. Издавач: Друштво за издавачка и образовна дејност, производство и промет "Македонска Искра" ДООЕЛ, бул. „Кочо Рацин“ бр. 10/17, Скопје.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-5842/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1042.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ТУРСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПАРЛЕЛКИТЕ НА ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Турски јазик и литература за паралелките на турски наставен јазик за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: Хамди Хасан, Хајати Јавузер, Зеки Гурел.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-5832/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1043.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО БИОЛОГИЈА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Биологија за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: Јорданка Димовска, Славчо Митев, Ицко Ѓорговски.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-5843/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1044.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ФИЗИКА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Физика за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: д-р Мирјана Јовановска, д-р Невенка Андоновска, д-р Мимоза Ристова - Васова.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело“ Скопје, ул. “Димитрие Чуповски“ бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5845/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1045.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК TANGRAM 1 В (ВТОР СТРАН- СКИ ЈАЗИК) ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебникот по Германски јазик TANGRAM 1В (втор странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: I.Alke, R.M.Dalapiazza, Eduard von Jan, D.Manner.

2. Издавач: MAX HUEBER VERLAG Германија, застапувана од дистрибутер: “Просветно дело“ АД Скопје, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15, Скопје.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5836/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1046.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Математика за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: д-р Јорданка Митевска, Иван Трајков и Лилјана Грибовска-Поповиќ.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело“ Скопје, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5821/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1047.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ХЕМИЈА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Хемија за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: д-р Киро Стојановски и д-р Слоботка Алексовска.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело“ Скопје, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5819/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1048.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Математика за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: Боривоје Миладиновиќ и Никола Петрески.

2. Издавач: Издавачко друштво “АЛБИ“, Билјана и др. ДОО, Скопје, ул. „Осло“ бр. 19, Скопје.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5822/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1049.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО БИОЛОГИЈА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Биологија за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: доц.д-р Сузана Диневска-Ковкарска, Софија Ачкоска.

2. Издавач: Издавачки центар “Три“ ул. „Његошева“ бр. 29-а, Скопје.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5844/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1050.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК MATRIX-UPPER INTERMEDIATE (ПРВ СТРАНСКИ ЈАЗИК) ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебникот по Англиски јазик MATRIX-UPPER INTERMEDIATE (прв странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: Kathy Gude, With Jayne Wildman.

2. Издавач: OXFORD UNIVERSITY PRESS Велика Британија, застапувана од Ексклузивниот дистрибутер: Англиски Центар ДООЕЛ Скопје, ул. „Градски сид“ бр. 3, локал 12, Скопје.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5839/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1051.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК OPPORTUNITIES (ВТОР СТРАНСКИ ЈАЗИК) ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебникот по Англиски јазик OPPORTUNITIES (втор странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: Michael Harris, David Mower i Anna Sikorzynska.

2. Издавач: LONGMAN Велика Британија, застапувана од Ексклузивниот дистрибутер: Ст.Цорц ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје, ул. „Партизански одреди“ 3-3/5.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5837/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1052.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК (ВТОР ЕВРОПСКИ ЈАЗИК) LIFELINES-INTERMEDIATE ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебникот по Англиски јазик (втор европски јазик) LIFELINES-INTERMEDIATE за III година на реформираното гимназиско образование.

Автор: Tom Hutchinson.

2. Издавач: OXFORD UNIVERSITY PRESS Англија, Ексклузивен дистрибутер: Англиски центар ДООЕЛ Скопје, ул. „Градски сид“ бр. 3, локал 12, Скопје.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5838/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1053.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Музичко образование на албански наставен јазик VIII одделение.

Автор: Шермин Мемеди.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело“ Скопје, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15, Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5825/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1054.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовно образование за VIII одделение.

Автори: Данчо Ордев и Александар Цветковски.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело“ Скопје, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15, Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5828/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1055.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ VII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовно образование за VII одделение.

Автори: Данчо Ордев и Александар Цветковски.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело“ Скопје, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15, Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5829/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1056.

Врз основа на член 80-ѓ, став 2, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ VI ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовно образование за VI одделение.

Автори: Данчо Ордев и Александар Цветковски.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело“ Скопје, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15, Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5830/1
23.09.2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1057.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО СОЦИОЛОГИЈА ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)

1. Се одобрува употреба на учебник по Социологија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: Ксенофон Угриноски и Трајан Крстески.

2. Издавач: Издавачка кука “Македонска искра“ од Скопје ул. “Божидар Ација“ бр. 7.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.11-3865/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1058.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЈА ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)

1. Се одобрува употреба на учебник по Географија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: Коле Павлов, Аце Миленковски и Ѓорѓи Павловски.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства “Просветно дело“ Скопје ул. “Димитрие Чуповски“ бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.11-3866/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1059.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АЛГЕБРА ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)

1. Се одобрува употреба на учебник по Алгебра за III година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска, Глигор Тренчевски и Снежана Здравевска.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства “Просветно дело“ Скопје ул. “Димитрие Чуповски“ бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.11-3867/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

1060.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО
ГЕОГРАФИЈА ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО
ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)

1. Се одобрува употреба на учебник по Географија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автор: проф. д-р Аслан Селмани.

2. Издавач: Друштво за издавачка дејност "ЛОГОС А" Аднан Исмаиловски ДООЕЛ Скопје.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-3868/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1061.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО
ЛАТИНСКИ ЈАЗИК ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО
ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)

1. Се одобрува употреба на учебник по Латински јазик за III година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автор: д-р Љубинка Басотова.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства "Просветно дело" Скопје ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-3869/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1062.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО
СОЦИОЛОГИЈА ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО
ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)

1. Се одобрува употреба на учебник по Социологија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: проф. д-р Нелко Стојаноски, проф. д-р Милева Гуровска и проф. д-р Зоран Матевски.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства "Просветно дело" Скопје ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-3876/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1063.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО
ВОВЕД ВО ПРАВОТО ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИ-
СКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)

1. Се одобрува употреба на учебник по Вовед во правото за III година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: Димитар Бајалциев, Миодраг Мицајков и Добринка Тасковска.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства "Просветно дело" Скопје ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-3877/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1064.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО
ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА
ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)

1. Се одобрува употреба на учебник по Линеарна алгебра и аналитичка геометрија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска, Глигор Тренчевски и Снежана Здравевска.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства "Просветно дело" Скопје ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-3878/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1065.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК
ПО ЕТИКА ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО
ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Етика за III година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автор: Кирил Темков.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства "Просветно дело" Скопје ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-3879/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1066.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО
ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовна уметност за III година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: Дончо Ордев, Маја Рауник-Кирков, Мишко Ралев, Викторија Еремеева-Наумовска, Александар Ордев и Игор Василев.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства "Просветно дело" Скопје ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-3880/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1067.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК
ПО ЕТИКА ЗА II ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО
ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Етика за II година на гимназиско образование (изборни предмети).
Автор: Кирил Темков.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства "Просветно дело" Скопје ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-3881/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1068.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО
ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА II ГОДИНА
НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Информатичка технологија за II година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: д-р Горѓи Јованчевски, м-р Зоран Алексов, м-р Методија Јанчески, Александар Ацковски и Оливера Јованчевска.

2. Издавач: Издавачка организација "Гоцмар" Битола.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-3882/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1069.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО
ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА II ГОДИНА
НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Информатичка технологија за II година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автор: д-р Марјан Гушев.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства "Просветно дело" Скопје ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-3883/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1070.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ГОВОРЕЊЕ И ПИШУВАЊЕ ВЕШТИНИ ЗА II ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)

1. Се одобрува употреба на учебник по Говорење и пишување вештини за II година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автор: д-р Димитар Пандев.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства "Просветно дело" Скопје ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-3884/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1071.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ГОВОРЕЊЕ И ПИШУВАЊЕ ВЕШТИНИ ЗА II ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)

1. Се одобрува употреба на учебник по Говорење и пишување вештини за II година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автор: Махмуд Хиса.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства "Просветно дело" Скопје ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-3885/1
15 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1072.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Албански јазик и литература за паралелките на албански наставен јазик за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: д-р Ремзи Несими, Валбона Тоска, д-р Зекирија Незири и д-р Агим Лека.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства "Просветно дело" Скопје ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.07-5834/1
23 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1073.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски јазик и литература за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски, Гане Тодоровски и Наташа Аврамовска.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства "Просветно дело" Скопје ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.07-5823/1
23 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1074.

Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО АЛБАНСКИ И ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски јазик и македонска литература за паралелките со албански и турски наставен јазик за III година на реформираното гимназиско образование.

Автори: Матилда Ковачева и Фахрије Морина.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници, наставни средства "Просветно дело" Скопје ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.07-5835/1
23 јули 2004 година
Скопје

Министер,
д-р Азиз Положани, с.р.

1075.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/2004), министерот за економија, во согласност со министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА ЗА НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИТЕ
И УСЛУГИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО
И МАЛО**

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и начинот на водење на евиденција за набавка и продажба на стоките на големо и мало, како и услуги во трговијата на големо и мало (во натамошниот текст: евиденција).

Член 2

Евиденцијата за набавка и продажба на стоките и за извршените трговски услуги се води и тоа:

1. Евиденција во трговијата на мало – образец (ЕТ);
2. Приеман лист во трговија на мало (ПЛТ);
3. Материјална евиденција за трговија на големо – образец (МЕТГ); и
4. Евиденција за вршење на трговски услуги – образец (ЕТУ).

Евиденцијата од став 1 на овој член се води одделно во трговијата на мало, трговијата на големо и за вршењето на трговски услуги.

Обрасците за водење на евиденцијата од став 1 на овој член (во натамошниот текст: обрасците) се составен дел на овој правилник.

Член 3

Обрасците се водат рачно, машински или компјутерски.

Обрасците се подвргнати или се слободни листови ако се водат компјутерски.

Заради достапност на евиденцијата пред надлежните органи трговецот треба да ги завери обрасците со потпис на овластено лице и со печат и истите треба да бидат нумерирани по хронолошки ред. Доколку се користат кратенки, кодови, знаци или симболи, треба да биде јасно опишано нивното значење.

Обрасците трговецот треба да ги чува во продажниот објект каде се врши трговската дејност и треба да се водат на македонски јазик, со арапски цифри и со вредности изразени во денари.

Член 4

Евиденцијата се води ажурно според начелата на уредност и точност.

Набавката и продажбата на стоките и извршените трговски услуги и други промени во врска со набавката, продажбата и вршењето на трговските услуги се запишуваат најдоцна наредниот ден од денот на настанувањето на промената.

Евиденцијата се води врз основа на фактура, испратница, лента од фискален апарат, чекови и платежни картички.

II. ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

**1. Водење на евиденција во трговијата на мало
Образец "ЕТ"**

Член 5

Во образецот за водење на евиденција во трговијата на мало книжењето на набавката и продажбата на стоки се врши на следниот начин:

1. Во колоната 1 се запишува реден број на секое поединечно книжење. Редниот број се запишува на прокнижениот книговодствен документ за набавка на стоки за продажба на стоки и за други промени. Прокнижените книговодствени документи се одлагаат по редослед;

2. Во колоната 2 се запишува датумот на книжењето;

3. Во колоните 3 и 4 се запишува книговодствениот документ, и тоа: во колоната 3 се запишува бројот и називот на документот, а во колоната 4 датумот на документот;

4. Во колоната 5 се запишува износот на продажната вредност за набавените стоки со данокот на додадена вредност (во натамошниот текст: ДДВ). Износот на продажната вредност со ДДВ се презема од колона 10 на приемниот лист во трговијата;

5. Во колоната 5 се запишуваат и податоците за промената на продажната вредност со ДДВ, кои промени претходно се запишани во приемниот лист, а се настанати врз основа на промената на цените на стоките, промената на пропишаната стапка на ДДВ, враќањето на стоките, отпис на стоките (дефект, кало, крш, растур) и друго.

Износот за вратените стоки и за описот на стоките (дефект, кало, крш, растур) се книжат како "црвено сторно";

6. Во колоната 6 трговецот на мало ја искажува вкупната продажна вредност на продадените стоки со ДДВ секој ден, и тоа:

а) за стоките продадени во готови пари врз основа на износот евидентиран на контролната лента на фискалниот апарат, чекови и платежни картички и

б) за стоките што се наплатуваат преку жиро-сметка врз основа на износот на фактурите.

**2. Водење на приеман лист во трговија на мало
Образец "ПЛТ"**

Член 6

Приемниот лист во трговијата на мало се води за секој документ за набавка поединечно, а податоците се запишуваат на следниот начин:

1. Во колоната 1 се запишува редниот број кој не се пренесува односно за секој нов приеман лист почнувајќи од број 1;

2. Во колоната 2 се запишува називот, бројот и датумот на документот на извршената набавка;

3. Во колоната 3 се запишува називот на стоките кој е идентичен со називот на стоките од фактурата, односно од документот за набавка на стоките;

4. Во колоната 4 се запишува единица мера, а во колоната 5 количина на стоките;

5. Во колоната 6 се запишува поединечната набавна цена без ДДВ при набавка на стоките, а во колоната 7 се запишува вкупната набавна вредност на набавената стока без ДДВ (колона 5 x 6);

6. Во колоната 8 се запишува претходен ДДВ при набавка за секоја поединечна стока, а во колоната 9 се запишува вкупниот износ на претходниот ДДВ при набавка (колона 5 x 8);

7. Во колоната 10 се запишува пропишаната стапка на ДДВ;

8. Во колоната 11 се запишува продажната цена по единица производ со ДДВ, а во колоната 12 вкупниот износ на продажната вредност со ДДВ (колона 5 x 11).

Во продажната цена е содржана фактурната цена, зависните трошоци, претходен ДДВ, пресметаниот ДДВ и трошоците за промет (маржа);

9. Во колоната 13 се запишува ДДВ по единица производ, а во колоната 14 вкупната вредност на ДДВ (колона 5 x 13).

10. Во приемниот лист се запишуваат и податоците за промената на цените на стоките, за промената на пропишаната стапка на ДДВ за враќање на

стоките, за отпис на стоките (дефект, кало, крш, растур) и друго. Запишувањето на тие промени се врши врз основа на попис во случај на промени на цените и промени на стапката на ДДВ на стоките, а во случај на враќање на стоките, отпис на стоките (дефект, кало, крш, растур) и друго, врз основа на записник.

За испорачаните стоки во продажниот објект од сопствениот магацин во испратницата треба да се наведат сите потребни елементи за евидентирањето во приемниот лист. Износите за вратените стоки и за отписот на стоките (дефект, кало, крш, растур) се книжат како "црвено сторно".

3. Водене на евиденција во трговијата на големо Образец "МЕТГ"

Член 7

Материјалната евиденција се води поединечно за секоја стока.

Во образецот за водење на материјална евиденција книжењето на набавката и продажбата на стоките се врши на следниот начин:

1. Во колоната 1 се запишува редниот број на секое поединечно книжење. Редните броеви се пренесуваат;

2. Во колоната 2 се запишува датумот на книжењето;

3. Во колоните 3, 4 и 5 се запишува книговодствениот документ и тоа: во колоната 3 се запишува бројот на документот, во колоната 4 датумот на документот и во колоната 5 називот на документот, називот и седиштето на добавувачот (пописна листа, приемница, испратница, фактура и друго).

4. Во колоните 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се запишуваат количините на стоките, вредноста на стоките и крајната состојба и тоа: во колоната 6 се запишува количината на набавените стоки, во колоната 7 се запишува поединечната цена на стоките, во колоната 8 се запишува количината на продадените стоки, во колоната 9 се запишува цената на продадените стоки, во колоната 10 се запишува крајната состојба на количината на стоките и во колоната 11 вредносно искажаната крајна состојба.

Во колоните 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се запишуваат и промените на количините и цените на стоките кои можат да настанат заради враќање на стоките, количините, отпис на стоките (дефект, кало, крш, растур) и друго.

4. Водене на евиденција за трговски услуги Образец "ЕТУ"

Член 8

Во образецот за водење на евиденција за трговски услуги книжењето на извршените трговски услуги се врши на следниот начин:

1. Во колоната 1 се запишува редниот број на секое поединечно книжење. Редниот број се запишува на прокнижениот книговодствен документ за надомест за извршената услуга. Прокнижените книговодствени документи се одлагаат по редослед;

2. Во колоната 2 се запишува датумот на книжењето;

3. Во колоните 3, 4 и 5 се запишува книговодствениот документ, и тоа: во колоната 3 се запишува бројот на документот, во колоната 4 датумот на документот за извршената трговска услуга и во колоната 5 називот на документот, седиштето на порачателот на услугата и се дава опис на книжењето за извршената трговска услуга;

4. Во колоната 6 се запишува називот на извршените трговски услуги;

5. Во колоната 7 се запишува износот на вредноста на извршените трговски услуги со ДДВ;

6. Во колоната 8 се запишува износот на ДДВ; и

7. Во колоната 9 се запишува износот на наплатените услуги со ДДВ (колона 6 + 8).

Член 9

Во евиденцијата за трговија на мало, евиденцијата за трговија на големо и евиденцијата за трговски услуги, се врши собирање на износот на секоја страница на образецот и така добиениот износ се пренесува на следната страница како пренос од претходната страница.

III. ПОПИС И ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА

Член 10

Трговецот врши попис (инвентарисување) на начин и во случаите утврдени со прописите за трговските друштва.

Состојбата утврдена со пописот на стоките се споредува со состојбата во образецот за евиденција во трговијата. Настанатите разлики утврдени со пописот (инвентарисувањето) трговецот ги евидентира во образец. Вредноста на утврдениот вишок на стоките се внесува во колоната на набавката на стоки, а вредноста на утврдениот кусок на стоки во колоната на продажбата на стоките.

Член 11

По извршеното книжење на сите промени во текот на годината и по извршеното книжење на вишоците, односно кусоците по пописот (инвентарисувањето) се врши заклучување на образецот за евиденција за набавка и продажба на стоките во трговијата, во кој како крајно салдо се искажува состојбата затечена на крајот на годината.

Затечената состојба на крајот на годината се пренесува во истите обрасци за наредната година.

Заклучувањето на обрасците за евиденција за извршените трговски услуги се врши со собирање на колоната 7 по сите прокнижени промени од претходната година.

Заклучените обрасци за евиденција од ставовите 1 и 2 на овој член трговецот ги заверува со потпис на овластено лице и со печат.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Со денот на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и начинот на водење на евиденција за набавка и продажба на производи и вршење на трговски услуги ("Службен весник на Република Македонија" бр.61/95).

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-3989/3
22 јули 2004 година
Скопје

Бр. 08-8273/4
16 јули 2004 година
Скопје

Министер за економија,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Министер за финансии,
Никола Поповски, с.р.

Трговец: _____
Место: _____

Образец "ЕТ"

Евиденција во трговијата

за _____ година

Реден број	Датум на книжење (ден и месец)	Книговодствен документ		Набавка	Продажба
		Број и назив на документот	Датум на документот	Продажна вредност на набавените стоки со ДДВ (Колона 10 од "ПЛТ")	Вкупна продажна вредност на проддени стоки со ДДВ
1	2	3	4	5	6

печат _____

/потпис на овластеното лице/

Трговец: _____
Место: _____
(улица и број)
Датум: _____

Образец "ПЛТ"

Применет лист во трговијата

(назив на добавувачот)

деловно седиште _____

(улица и број)

Ред. број	Назив на документот, број и датум	Назив на произ-водот	Един. мера	Количина	Набавна вредност на стоките без ДДВ		Претходен ДДВ при набавка		Стапка на ДДВ	Прод-вредност со ДДВ		Вкупно - ДДВ	
					Цена	Износ (5 x 6)	По един. мера	Износ (5 x 8)		Цена	Износ (5 x 11)	По един. мера	Вк. (5 x 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

печат _____

/потпис на овластеното лице/

Трговец: _____
Продажна цена _____

Страна _____

Година _____

Образец "МЕТТ"

МАТЕРИЈАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО

Назив на производот _____
Магазин-стопараните _____
Единица мера _____

Реден број	Датум на книжење (ден и месец)	Книговодствен документ			Количина					
		Број на документот	Датум на документот	Назив на документот	Влез	Цена	Излез	Цена	Состојба	
									Матери-јална	Вред-носна
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

печат _____

/потпис на овластеното лице/

Трговец: _____
Деловно седиште: _____

Образец "ЕТУ"

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ТРГОВСКИ УСЛУГИ

Ред. број	Датум на кинесче (ден и месец)	Кинесководствен документ			Назив на извршени трговски услуги	Износ на вредности на извршените услуги со ДДВ	Износ ДДВ	Износ на наплатени услуги со колони ДДВ Колони 6+8
		Број на документот	Датум на документот	Назив на документот				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

печат

/ПОТПИС НА ОБЛАСТЕТОРТО ЛИЦЕ/

1076.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр.16/2004), министерот за економија, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА ПРОДАЖБА
НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ВРАТА ДО ВРАТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на продажба на производи од врата до врата, определени со Одлуката за определување на производите што можат да се продаваат од врата до врата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 49/2004).

Член 2

Трговецот кој е регистриран за вршење трговија на мало од врата до врата, продажбата на производите на мало од врата до врата ја врши со претходна најава и прифаќање на таа продажба од потрошувачот во неговиот дом.

Член 3

Трговецот при најавата ги претставува и дава објаснување за содржината и намената на производите, како и другите услови на продажба.

Член 4

При продажбата на производите од врата до врата трговецот се легитимира кај потрошувачот со идентификациона легитимација, односно за лицето вработено кај трговецот.

Идентификационата легитимација содржи: име и презиме на агентот односно дистрибутерот и фирма и седиште на трговецот, односно име и презиме на вработеното лице кај трговецот.

Идентификационата легитимација за докажување на идентитетот не може да биде постара од шест месеци.

Член 5

При претставување на производите на потрошувачот, трговецот го известува потрошувачот за цената и другите трошоци на производите кои паѓаат на товар на потрошувачот (поштарина и слично).

Условите на продажбата од став 1 на овој член, покрај со директните контакти, трговецот му ги презентира на потрошувачот и писмено.

Член 6

Договорот за продажба од врата до врата ги содржи следните податоци: фирмата, односно името и седиштето на трговецот; име, презиме и адреса на лицето вработено кај трговецот; име, презиме и адреса на потрошувачот; вид, количина, цена и вредност на производите; рок и услови на плаќање; рок и начин на испорака на производите. Во договорот се предвидува и рокот во кој потрошувачот има право да отстапи од договорот.

Член 7

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на вршење продажба на производи од врата до врата и до продажни автомати ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/95).

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-3990/3
26 јули 2004 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

1077.

Врз основа на член 24 од Законот за енергетика ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97, 40/99, 98/2000, 94/02 и 38/03), министерот за економија донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА РАКУВАЊЕ СО ЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ, УРЕДИ И ПОСТРОЈКИ И ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на полагање на стручниот испит за вршење на работите на ракување со енергетски објекти, уреди и постројки и висината и начинот на плаќање на надоместокот за полагање на

стручниот испит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/98) во член 3 по став 4 се додаваат два нови става 5 и 6 кои гласат:

"На членовите на комисијата и на секретарот, за извршената работа им следува надоместок од средствата утврдени во член 13 од овој правилник.

Средствата од надоместокот утврдени во член 13 на овој правилник се распределуваат сразмерно на членовите на комисијата и на секретарот, по одбивање на материјалните трошоци за работа на комисијата".

Член 2

Во член 3 став 1, член 10 став 2 и член 13, зборовите: "Министерство за стопанство" се заменуваат со зборовите: "Министерство за економија".

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-4722/1
26 јули 2004 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

1078.

Врз основа на член 77 став 3 и член 77а став 2 од Законот за минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99, 29/02), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЗА ИЗРАБОТКА НА РУДАРСКИ ПРОЕКТИ, ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ОДНОСНО РУДАРСКИ ПРОЕКТИ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за полагање на испит за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања и за изработка на рударски проекти. Програмата за полагање на испитите за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања односно рударски проекти и висината на трошоците за полагање на испитот.

Програмата за полагање на испитите за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања односно рударски проекти е составен дел на овој правилник.

Член 2

Испитот го полагаат кандидатите кои ги исполнуваат условите согласно Законот за минерални сировини.

Член 3

Испитот се полага пред Комисија на Министерство за економија (во натамошниот текст: Комисија).

Членови на Комисијата се научни и стручни работници од областа на геологијата и рударството.

Комисијата е составена од претседател и негов заменик и шест члена, кои се именуваат за период од четири години, со можност за повторен избор.

Комисијата има секретар.

Комисијата ја свикнува претседателот на Комисијата кој ги закажува испитите според редоследот на поднесените пријави за добивање лиценца и ја координира работата околу полагањето на испитите.

За работата на Комисијата се води записник.

Член 4

Административните работи за спроведување на испитот ги врши секретарот на Комисијата, кој истовремено ги изготвува и ги чува трајните документи определени во член 17 на овој правилник.

Член 5

Испитот се состои од два дела и тоа одбрана на писмено изработена стручна тема- проект и познавање на законската регулатива утврдена со програмата за полагање на испитот од член 1 од овој правилник.

Член 6

Кандидатот за полагање на испитот поднесува писмена пријава до Комисијата.

Кон пријавата од став 1 на овој член кандидатот е должен да достави:

- оверен препис од дипломата за завршен факултет или повисок степен на образование;
- извод од матична книга на родените не постар од 6 месеци;
- потврда за работно искуство во струката;
- предлог на два наслова на теми за изработка на стручна тема-проект, од областа за која сака да добие лиценца.

Член 7

Претседателот и секретарот ги разгледуваат пријавите, според редоследот на пристигнувањето, при што на записник констатираат дали содржината на доставената пријава е целосна во согласност со член 6 став 2 од овој правилник.

Член 8

Изборот на стручната тема и полагањето на испитот се врши пред подкомисији, од 3 члена, чиј состав го определува претседателот на Комисијата, од редот на членовите на Комисијата од член 3 од овој правилник, во зависност од потребата, односно структурата на кандидатите (во натамошниот текст: подкомисији).

Подкомисиите ја утврдуваат стручната тема, за кандидатот кој ги исполнува условите за полагање на испитот.

Кандидатот се известува за изборот на темата најдоцна во рок од 15 дена, сметано од денот на изборот на истата.

Доколку од страна на подкомисиите не бидат прифатени предложените наслови на темите, кандидатот писмено се известува за причините за неприфаќање.

Кандидатот има право повторно да предложи два наслови на теми.

Времето потребно за изработка на темата не може да трае повеќе од една година.

Член 9

Доколку кандидатот не ја достави темата во рокот определен во член 8 став 6 на овој правилник ќе се смета дека се откажал од полагањето на испитот.

Член 10

Претседателот на комисијата го одредува датумот и местото за полагање на испитот.

Кандидатите писмено се известуваат еден месец пред одржувањето на испитот, за терминот и местото на одржувањето на испитот.

Член 11

За секое полагање на испитот кандидатот плаќа надоместок во износ од 5000,00 денари.

Кандидатот е должен на денот на полагањето на испитот, непосредно пред полагањето да достави доказ за платен надоместок од став 1 на овој член.

Член 12

На членовите на комисијата и на секретарот, за извршената работа им следува надоместок од средствата утврдени во член 11 став 1 од овој правилник.

Средствата од надоместокот утврдени во член 11 став 1 на овој правилник, се распределуваат сразмерно на членовите на комисијата и на секретарот, по одбивање на материјалните трошоци за работа на комисијата.

Член 13

Резултатот од одбраната на стручната тема- проект подкомисиите го констатираат со "одбранил" односно "не одбранил".

По успешната одбрана на стручната тема-проект, кандидатот стекнува право за полагање на вториот дел од испитот, познавање на законската регулатива.

Резултатот од вториот дел на испитот – познавање на законската регулатива, подкомисиите го констатираат со "положил" односно "не положил".

Се смета дека кандидатот го положил испитот ако за тоа гласало мнозинството на секоја од подкомисиите од член 8 став 1 од овој правилник.

Член 14

Доколку кандидатот не ја одбрани стручната тема-проект, се смета дека не положил.

Кандидатот од став 1 на овој член има право повторно да го полага испитот на истата тема, со поднесување на нова пријава.

Член 15

Доколку кандидатот не го положи вториот дел-познавање на законската регулатива од испитот има право повторно да полага, на истиот дел со поднесување на нова пријава.

Член 16

За положениот испит на кандидатот министерот за економија му издава лиценца за стекнување на право на изработка на проекти за геолошки истражувања на образец А4 формат на специјална хартија во светло кафена боја или лиценца за изработка на рударски проекти на А4 формат на специјална хартија во темно зелена боја.

Обрасците на лиценците од став 1 на овој член се дадени во прилог 1 и 2 и се составен дел на овој правилник.

Член 17

За постапката за спроведувањето на испитот се води документација која се состои од: регистар на пријавените кандидати и кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот, досието на пријавените кандидати со прилозите на документацијата, книга за евиденција на формирањето на подкомисиите, книги за записници и регистар на издадени лиценци.

Член 18

Исчезната, дотраена и оштетена лиценца, како и во случаите на промена на податоците кои ги содржи лиценцата, може да биде заменета со нова со поднесување на барање од страна на носителот до Министерството за економија.

Исчезнатата лиценца носителот ја пријавува во Министерството за економија.

Ако на носителот му биде издадена нова лиценца, тогаш дотраената и оштетената лиценца се одзема и уништува.

За одземањето и уништувањето на лиценцата се прави записник.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

За започнатите постапки за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања и за изработка на рударски проекти, до денот на влегувањето во сила на овој правилник ќе се применуваат одредбите од Правилникот за начинот и постапката за полагање на испит за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања и за изработка на рударски проекти, Програмата за полагање на испитите за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања односно рударски проекти и висината на трошоците за полагање на испитот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2002).

Член 20

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за полагање на испит за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања и за изработка на рударски проекти, Програмата за полагање на испитите за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања односно рударски проекти и висината на трошоците за полагање на испитот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/02).

Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-4722/2
26 јули 2004 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Образец

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 77 И ОД ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ
СУРОВИНИ ("СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА"
БР. 18/99 И 29/02), МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА ИЗДАВА

ЛИЦЕНЦА

БРОЈ _____

ЗА НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

НА

ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГ
МН: _____

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА
НОСИТЕЛОТ СЕ ДОБИВА СО ПРАВО НА ИЗРАБОТКА НА
ПРОЕКТИ ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

Бр. 15-4722/2
26 јули 2004 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Образец 2

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 77 ОД ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ
 СУРОВИНИ ("СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА"
 БР. 18/99 И 29/02), МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА ИЗДАВА

ЛИЦЕНЦА
 БРОЈ _____
 ЗА НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКА НА РУДАРСКИ ПРОЕКТИ
 НА _____
 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР РУДАР
 МБ _____

 СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА
 НОСИТЕЛОТ СЕ ЗДОБИВА СО ПРАВО НА ИЗРАБОТКА НА
 РУДАРСКИ ПРОЕКТИ

Бр. 15-4722/2
 26 јули 2004 година
 Скопје

Министер,
 Стевчо Јакимовски, с.р.

ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦА

1. ТЕМИ ЗА СТРУЧНО-НОРМАТИВНИОТ ДЕЛ НА ИСПИТОТ
 2. ТЕМИ ЗА СТРУЧНО-ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ НА ИСПИТОТ

1079.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Калањево - Општина Неготино.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Калањево, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4715/1
 28 јули 2004 година
 Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

1080.

Врз основа на член 17 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/02, 51/03 85/03 и 40/04) и точка 9 од Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/02, 11/03, 27/03, 72/03 и 48/04), гувернерот донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНА-
ТА СТАПКА, КОЈА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈА ПЛАЌА НА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ
И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

1. Во Одлуката за каматната стапка, која Народна банка на Република Македонија ја плаќа на задолжителната резерва на банките и штедилниците ("Службен весник на РМ" бр. 53/02, 64/02, 11/03 и 72/03) се врши следната измена:

- во точка 2 процентот "4,00" се заменува со процентот "2,00".

2. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 11.08.2004 година.

О. бр. 02-14/688-2004
 29 јули 2004 година
 Скопје

Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

1081.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за изменување на Одлуката за задолжителна резерва на банките во денари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 48/04) на 20.07.2004 година, се утврди пречистениот текст на Одлуката за задолжителни резерви на банките во денари

ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА
НА БАНКИТЕ ВО ДЕНАРИ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

1. Банките се должни да одржуваат задолжителна резерва во денари (во натамошниот текст: задолжителна резерва) кај Народна Банка на Република Македонија на начин и во висина, утврдени со одредбите на оваа одлука.

2. Банките пресметуваат задолжителна резерва по стапка од 7,5% на денарските обврски кон резиденти и нерезиденти, правни и физички лица, согласно Методологијата за пресметка на основата за задолжителна резерва на банките во денари.

3. Обврската за задолжителна резерва се пресметува на тој начин што се утврдува просек на дневните состојби на сметките за секој календарски ден во текот на претходниот месец кој се множи со стапката определена во точка 2 од оваа одлука.

Пресметаната обврска за задолжителна резерва се утврдува за периодот од 11-ти во тековниот месец до 10-ти во следниот месец.

4. Обврската согласно со точка 3 банките ја исполнуваат така што треба да имаат за секој календарски ден во просек во благајната и на сметката на банката, во периодот од 11-от ден во тековниот до 10-от ден во следниот месец, износ еднаков најмалку на износот на пресметаната задолжителна резерва.

5. Во исполнувањето на обврската за задолжителна резерва на дневна основа се вклучува 70% од состојбата на готовината во благајната на банката на тековниот ден, при што овој износ не смее да биде поголем од 60% од обврската. Како состојба на готовина во благајна на последниот ден од периодот на исполнување, се зема просекот од остварените состојби во сите претходни денови од истиот период на исполнување.

6. Делот од обврската за задолжителна резерва кој банките го исполнуваат со депозитни пари, се издвојува кај Народна Банка на Република Македонија на сметка на банката.

7. При исполнување на обврската за задолжителна резерва, банките се должни на крајот на секој ден да имаат на сметката на банката најмалку 20 % од обврската.

8. Извештајот за пресметување на обврската за задолжителната резерва на банките согласно со оваа одлука банките го доставуваат до Народна Банка на Република Македонија на 11-ти во месецот според упатство што го донесува гувернерот.

Користењето и исполнувањето на обврската за задолжителната резерва Народна Банка на Република Македонија ги следи дневно, а банките се должни да изготвуваат Преглед за одржување на просечно ниво на задолжителна резерва на банката според упатство за начинот на пополнување што го донесува гувернерот.

Извештаите од оваа точка банките ги составуваат на обрасци пропишани од Народна Банка на Република Македонија.

9. Народна Банка на Република Македонија плаќа надомест на задолжителна резерва на просечно издвоените средства на сметката на банката во текот на периодот на исполнување.

На делот од обврската за задолжителна резерва исполнета со готовина во благајна, како и на издвоените средства над обврската, Народна Банка на Република Македонија не плаќа надомест.

10. Банката плаќа затезна камата на Народна Банка доколку:

- не обезбеди просек на задолжителна резерва. Затезната камата се пресметува на износот на необезбедениот просек за целиот пресметковен период;

- на крајот на денот располага со средства на сметката во износ помал од пропишаниот согласно член 7 од оваа одлука. Затезната камата се пресметува на искористениот износ над дозволеният процент за секој ден од користењето;

- при контрола на работењето на банката се утврдат неправилности во пресметката на обврската за задолжителна резерва. Затезната камата се пресметува на помалку пресметаниот износ на задолжителна резерва за целиот пресметковен период, за сите периоди за кои се утврдени неправилности.

Банките се должни да ја платат затезната камата согласно став 1 првиот работен ден од денот на настанување на обврската.

Народна Банка го задржува правото да преземе и други мерки согласно постоечката регулатива доколку настанат случаите во став 1 од оваа точка.

11. Првата пресметка на задолжителна резерва согласно Одлуката за методологија за пресметување на обврската за задолжителна резерва на банките, се однесува на јануари 2002 година.

12. Пречистениот текст на оваа одлука ги опфаќа Одлуката за задолжителна резерва на банките во денари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/03-пречистен текст) и Одлуката за изменување на Одлуката за задолжителна резерва на банките во денари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 48/04), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

О.бр.02-15/VI-2/2004/1
20 јули 2004 година
Скопје

Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

1082.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за изменување на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 48/04) на 20.07.2004 година, се утврди пречистениот текст на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија

О Д Л У К А ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

1. Општи одредби

1. Со оваа одлука се регулираат каматните стапки кои Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) ги наплаќа на одобрените кредити и други побарувања, каматните стапки кои Народна банка ги плаќа на примените депозити и други обврски, како и начините на пресметување, наплата и плаќање на каматите.

Каматните стапки на Народна банка се утврдуваат во согласност со целите, определени во Законот за Народна банка, а во зависност од движењата на финансиските пазари.

Каматните стапки на Народна банка се утврдуваат на годишно ниво.

II. Активни каматни стапки

2. Есконтната стапка на Народна банка ја утврдува Советот на Народна банка.

Есконтната стапка на Народна банка изнесува 6,50%.

3. Каматните стапки на кредитите со колатерал во хартии од вредност, договорите за реоткуп на финансиски инструменти и девизните свој операции за обезбедување на денарска ликвидност, во случај на примена на тендер со каматни стапки, се утврдуваат аукциски, а во случај на примена на тендер со износи ги утврдува гувернерот.

4. Каматната стапка на ломбардните кредити и девизните свој трансакции, кои Народна банка ги одобрува преку ноќ, ја утврдува Советот на Народна банка.

Каматната стапка на кредитите од став 1 од оваа точка изнесува 11,00%.

5. Каматните стапки на останатите операции на Народна банка за обезбедување на денарска ликвидност, ги утврдува гувернерот во согласност со целите на монетарната политика и движењата на финансиските пазари.

6. Каматната стапка на побарувањата, чија наплата е одложена со посебни закони, Народна банка ја пресметува и наплаќа во согласност со законите, со чии одредби е одложена наплатата.

III. Пасивни каматни стапки

7. Каматните стапки за продадените благајнички записи, договорите за реоткуп на финансиски инструменти и девизните свој операции за повлекување на денарска ликвидност, во случај на примена на тендер со каматни стапки, се утврдуваат аукциски, а во случај на примена на тендер со износи ги утврдува гувернерот.

8. Каматните стапки на останатите операции на Народна банка за повлекување на денарска ликвидност, ги утврдува гувернерот во согласност со целите на монетарната политика и движењата на финансиските пазари.

9. Каматната стапка, која Народна банка ја плаќа на задолжителната резерва на банките и штедилниците, ја утврдува гувернерот.

IV. Начини на пресметување, наплата и плаќање

10. Народна банка ги пресметува каматите за одобрените кредити и други побарувања односно примените депозити и други обврски со употреба на конформна метода. Народна банка применува конформна метода, освен во случаите каде е договорена примена на пропорционална метода.

Формула за пресметка на камата по конформна метода:

$$П0 = \left(\left(\frac{365(366)}{n} \sqrt{1 + \frac{P}{100}} \right) - 1 \right) * 100$$

П0 - конформна стапка за н-денови

Р-пропишана годишна стапка

п- број на денови за кои се пресметува камата

Формула за пресметка на камата по пропорционална метода:

$$П0 = \frac{P * n}{365(366)}$$

П0 -пропорционална стапка за н-денови

р - пропишана годишна стапка

п - број на денови за кои се пресметува камата

11. Каматата за побарувањата на Народна банка од точка 3, 4 и 5 на оваа одлука, се пресметува и наплаќа на денот на достасување на побарувањата.

По исклучок од став 1 од оваа точка, каматата за побарувањата на Народна банка, кои не се опфатени во точка 3, 4 и 5 на оваа одлука, се пресметува месечно, а се наплаќа најдоцна во рок од 8 дена по истекот на месецот за претходниот месец.

12. Каматата за обврските на Народна банка од точка 7 и 8 на оваа одлука, се пресметува и плаќа на денот на достасување на обврските.

Каматата, која Народна банка ја плаќа на задолжителната резерва на банките и штедилниците, се пресметува по истекот на периодот за одржување на задолжителна резерва, а се плаќа најдоцна во рок од 8 дена по истекот на периодот.

13. За задоцнување на исполнување на побарувањата од точка 3, 4 и 5 на оваа одлука, Народна банка пресметува и наплаќа затезна камата.

Затезната камата се пресметува од денот на достасување на побарувањата до денот на наплата. Народна банка ја наплаќа затезната камата на денот на наплата на побарувањето.

14. Во услови кога обврската на наплата и плаќање на каматата во согласност со оваа одлука паѓа на неработен ден, наплатата и плаќањето се поместуваат на првиот следен работен ден.

V. Завршни одредби

15. Пречистениот текст на оваа одлука ги опфаќа Одлуката за каматна стапка на Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.53/02) и Одлуките за изменување на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 11/03, 27/03, 72/03 и 48/04), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

О.бр.02-15/VI-1/2004/1
20 јули 2004 година
Скопје

Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2004 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.187
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	6.716
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	6.232
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет	2.012
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	9.046
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	10.375
16	Производство на тутунски производи	8.163
17	Производство на текстилни ткаенини	4.435
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3.596
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1.533
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.366
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	8.215
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	8.981
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	12.636
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	12.381
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	3.513
26	Производство на производи од други неметални минерали	10.385
27	Производство на основни метали	8.439
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5.506
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	6.410
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	9.034
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7.768
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4.962
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11.248
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	9.146
35	Производство на други сообраќајни средства	7.966

36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	5.461
37	Рециклажа	4.254
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	11.336
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	8.079
45	Градежништво	6.358
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	9.169
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9.842
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.064
55	Хотели и ресторани	6.896
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	7.123
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	10.911
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	10.176
64	Поштенски активности и телекомуникации	12.924
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	15.698
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	18.936
67	Помошни активности во финансиското посредување	22.835
70	Активности во врска со недвижен имот	10.931
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.462
72	Компјутерски и сродни активности	9.427
73	Истражување и развој	8.739
74	Други деловни активности	7.986
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	8.768
80	Образование	8.052
85	Здравство и социјална работа	7.979
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7.840
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10.449
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7.249
93	Други услужни дејности	8.137
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ:

Р.бр	Издание	Цена	Р.бр	Издание	Цена
1	Закон за трговните друштва, со вовед (2004)	800.00	9	Устав на Република Македонија (со сите амандман и рамковен договор) Р. Георгиевски, Е. Ставрева (2002)	300.00
2	Закон за јавните набавки (2004)	200.00		на македонски јазик (мек помет)	400.00
3	Кривичен законик од д-р В. Кимбовски (со измените и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и регистар на поими)		10	Закон за извршната постапка со коментар, д-р С. Георгиевски (2002)	600.00
	- плус Дополнител со измените и дополнувањата на ИЗ од 2003 и 2004	600.00	11	Закон за спречување на корупцијата д-р Ј. Пролевски (со објаснувања) (2002)	
4	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право	290.00		со Закон за ратификација на Конвенцијата конвенција за корупција и Закон за ратификација на Цивилната конвенција за спречување на корупцијата	420.00
5	Регистар на прописи на Република Македонија (со шест промени – влошки, гратис класер и додаток на актуелни прописи) (2004)	3700.00	12	Збирка на прописи од областа на изборното право (со коментар и објаснувања) (2002)	
6	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002 и 2003 година	5000.00		Т. Веланоски, В. Ангелески	350.00
7	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002 и 2003	2000.00	13	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и образци) д-р С. Георгиевски (2000)	450.00
8	WEB-страница - издание на Службен весник на РМ (целата законска и подзаконска регулатива од 1995 до денес, како и дигиталното издание на службениот весник)	12200.00	14	Збирка на прописи од областа на државјанството Ф. Стоев, М. Лазарева – Трајковска (1998)	350.00
	Претплатниците на печатеното издание „Службен весник на РМ“, за WEB – страницата добиваат екстра попуст од 30% до 60% зависно од претплатените години		15	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилози) д-р Ј. Пролевски, М. Кривооси (1996)	500.00
			16	Судски деловник со коментар и предметен регистар (1997) Д. Тумановски	300.00

ПОРАЧКА

1. Порачувам _____ примерок-ци од изданието под реден број _____ со единечна цена од _____ денари.
 2. Порачувам _____ примерок-ци од изданието под реден број _____ со единечна цена од _____ денари.
 3. Порачувам _____ примерок-ци од изданието под реден број _____ со единечна цена од _____ денари.
 4. Порачувам _____ примерок-ци од изданието под реден број _____ со единечна цена од _____ денари.

Име и презиме: _____ Назив на фирмата: _____

Адреса: _____ Место: _____

Телефон: _____ Телефакс: _____ e-mail: _____

(М.П.)

Нарачател,

Доказ за извршена уплата на жиро сметка 300000000188798 и порачката испратете ги на адреса на
 ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ 29, Скопје, п.факс 51
 или на телефакс +389-2-311-22-67



www.slvesnik.com.mk
 contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
 Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
 Telefони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламации 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
 Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
 Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.